

По форсираното очекување дека сите членки на ЕУ ќе ја признаат еднострано прогласената независност на Косово, на последниот состанок во Брисел не е донесена таква одлука поради противењето на Шпанија, Романија, Словачка, Кипар, а резервираност покажале Грција и Бугарија, што се поврзува со актуелните проблеми во овие земји со националните малцинства, кои "исклучокот" со Косово би можеле да го претворат во правило за нивно идно однесување.

Генералниот секретар на ООН, Бан Ки Мун, не одговорил на прашањето на новинарите за судбината на мисијата на УНМИК на Косово и дали може без резолуција на Советот за безбедност да се менуваат досегашните задачи на оваа мисија на ООН, која произлезе од Резолуцијата 1244 или, пак, тие задачи ѝ се префрлаат на ЕУ?

Македонија мора сериозно да ја оцени ваквата ситуација и да преземе потребни мерки за контрола на границите откако стана јасно дека предвидувањата на ЦИА и укажувањата на Русија за неповолен развој на ситуацијата по независноста на Косово, која по домино ефектот ја инфицира и Република Српска, како и Јужна Осетија и Абхазија, населени со мнозинско руско население, побараа независност од Грузија.



Пишува: Драги ИВАНОВСКИ

Ситуацијата околу очекуваното еднострано прогласување независност од страна на раководството на Косово очигледно не се одвива според предвидените анализи кои доаѓаа од Запад, особено во поглед на реакциите на Русија, која заедно со Кина и натаму се бори во Советот за безбедност за неприфатливост на преседанот со Косово, кој од исклучок веќе станува правило во однесувањето и на други држави, а посебно и поради неединството на членките на Европската унија во однос на брзото признавање на "лажната државна творба", како што веќе ја нарече Белград.

Во оваа смисла, повикот на еврокомесарот за надворешни работи на ЕУ Бенита Фереро-Валднер до членките да покажат "максимално единство" во однос на прашањето на независноста на Косово, наиде на одбивање од страна на Шпанија, Романија, Словачка и Кипар, кои гласаа против донесувањето соодветна одлука на Унијата. Така, по состанокот на министрите за надворешни работи на земјите-членки во Брисел беше известно дека чинот на признавањето на Косово ќе зависи од волјата на поединечните членки. Јасно е дека ваквите резерви поаѓаат од актуелните состојби со постоењето на националните малцинства во овие држави, кои се плашат дека косовскиот модел ќе придонесе за нови прекројувања на чувствителните европски граници. Не помогнале укажувањата на Фереро-Валднер дека во врска со спорот имало "специјална резолуција на Советот за безбедност на ООН, што ја обезбедувало основата на определувањето на иднината на српската провинција. Меѓутоа, се работи за Резолуцијата 1244 на Советот за безбедност на ООН, која токму деновиве беше тема на жестоки дискусии меѓу Русија и Србија, која го поднесе предлогот за одржување на седницата и западните сојузници кои сметаат дека во таа Резолуција не се спомнувало ништо против евентуалното прогласување независност на Косово, што секако претставува мошне широко толкување на нејзините одредби. Во оваа смисла, генералниот секретар на ООН, Бан Ки Мун, не можел да одговори на новинарско прашање дали, на пример, досегашната мисија на УНМИК на Косово може да се замени со мисијата на ЕУЦЕЛ на Европската унија.

"УНИКАТЕН СЛУЧАЈ"

Дипломатската битка која се одвива во кулоарите и во самиот Совет за безбедност околу уникатноста на косовскиот случај кој, според укажувањата на високи личности од ЕУ, не би се применувал во други спорни прашања, се однесува на прашањето дали на тој



ЕУ ПОДЕЛЕНА ОКОЛУ КОСОВО

ИСКЛУЧ

начин се нарушуваат принципите на непроменливост на границите без одлука на Советот за безбедност, кои станаа основа на меѓународното право и гарант за одржувањето на мирот и стабилноста во многу региони, а особено во Европа. Во оваа смисла, ден по прогласената независност на Косово, следува барањата на Абхазија и на Јужна Осетија, во кои живее мнозинско руско население за отцепување од Грузија и за признавање на нивната независност од страна ООН, по што грузискиот претседател Шакашвили веднаш побара одговор од Москва.

Најновите вести од Балканот покажуваат дека косовскиот случај имал големо влијание и кај Парламентот на Република Српска да размисли за отцепување од Дејтонската кривка творба БиХ, што се знаеше многу време пред сè она што се случуваше во Приштина.

Одбивањето на Шпанија, Романија, Словачка и на Кипар да гласаат за единствена одлука на ЕУ за признавање на независноста на Косово произлегува од стравот на овие држави дека и таму можат да се прошират таквите аспирации, според познатиот принцип на "домино ефект", кој пред неколку дена токму Хавиер Солана го отфрли како невозможен! Како што е познато, во Шпанија се води повеќедесетиниска битка на народот на Баските за создавање своја национална држава, која повремено е проткаена и со тероризмот на организа-

А НА КОСОВО ЈА ПОДЕЛИ ЕВРОПСКАТА УНИЈА

цијата ЕТА, додека во Романија постои многубројно унгарско малцинство во областа Ердел, со бројност од 1,5 милиони, кое би можело, исто така, да бара отцепување од државата и приклучување кон Унгарија. Да кажеме дека стивнувањето на унгарското прашање во Романија беше еден од главните услови за нејзиното членство во ЕУ.

Освен овие дебели проблеми со националните малцинства, во Европа веќе се познати проблемите со поделбата на Белгија меѓу Валонците и Фламанците, а во таа смисла би можеле да се спомнат и прашањата со Корзика, која ѝ припаѓа на Франција, областа Јужен Тирол во Австрија, поделбата на Ирска на Република Ирска под доминација на Велика Британија и Северна Ирска како независен ентитет, а особено е интересна и заложбата на националната партија на Шкотска, која по победата на парламентарните избори сè повеќе говори за отцепување од Велика Британија, иако тоа се смета како малку реално! Од сличен карактер и е поделениот Кипар, иако таа држава стана членка на Европската унија на што упорно инсистираше и

Грција, каде и натаму постои Северен Кипар, населен исклучително со турско население, кој беше и причина за избувнување на војна меѓу Грција и Турција во седумдесеттите години од минатиот век, што и натаму останува нерешено прашање, заглавено во механизмите на светската организација на Ист Ривер во Њујорк.

РЕЗЕРВИРАН ОДНОС

Во сè ова интересно е и однесувањето на соседна Грција, која поради Кипар или други работи, кои секако имаат врска со постоењето на македонското, турското и влашкото национално малцинство на нејзина територија, која покажа резервиран однос кон признавањето на Косово, иако тамошните медиуми велеа дека Атина се испазарила со Унијата за проблемот со уставното име на Република Македонија. Дали се работи за тие или за други причини кои имаат врска со нејзините долгорочни пријателски односи и соработка со Србија, факт е дека Грција го изостави сво-

јот потпис од одлуката на ЕУ за признавање на независноста на Косово.

Се чини дека по ваквиот развој на настаните, македонското раководство, исто така, не треба да брза со итно признавање на Косово, токму како што тоа го прави и Владата на Хрватска која, исто така, е кандидат за членство во НАТО и во Европската унија, но која вели дека сака да одржи добри односи и со Србија и со останатите балкански држави и нема да брза во одлуката.

Македонското раководство, кое истовремено е ангажирано на проблемите околу уставното име со Грција и нејзината најава на примена на правото на вето на Самитот на НАТО во Букурешт, ќе мора навистина да постапува внимателно и мудро за да не бидеме доведени во ситуација како во 1999 година кога станавме колатерална штета без каква и да е вина. Тоа особено и поради непредвидливиот развој на севкупните настани околу сурогатот држава, со кој некои "стручњаци" велат дека треба да го проследиме делот од планот на Марти Ахтисари за демаркација на границите со Косово, водејќи сметка дека едностраното прогласување на независноста и признавањето од Запад не значи дека Косово станала држава членка на ООН, со која можеме да потпишуваме договори дури и во таков случај.

И на крај, не е премногу да се анализираат и безбедносните ризици кои произлегуваат од засега жестоки демонстрации на Србите во Белград и Косовска Митровица, кои можат да водат кон настанување на такви состојби, на кои со право укажува ЦИА, која не го исклучува дури и можниот конфликт, кој би настанал во случај на повлекување на преостанатите Срби од Косово и нападите врз нив од радикалните албански групи, како ниту укажувањата на Русија дека на Балканот е на повидок нова војна!

А, тука е и можното повампирување на притаените исламско-фундаменталистички структури, кои и натаму егзистираат на Косово, како и други екстремно-криминални структури, како онаа што беше разбиена во селото Бродец на Шар Планина.

ОК И ПРАВИЛО



ЖЕСТОКИ ПРЕПУКУВАЊА ЗА ПРЕСЕДАНОТ КОСОВО

DA ADNAN REISEN
STUTTGART

Informacii od 900 do 2100
Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mobil 0171 / 5 46 32 20
www.dautoski.de

70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH



FREIBURG
OFFENBURG
KARLSRUHE
STUTTGART
ULM
AUGSBURG
MÜNCHEN
KUMANOVO
SKOPJE
GOSTIVAR
KICEVO
VERBINDUNG MIT
SPOJUVANJE SO
STRUGA PRILEP
OHRID BITOLA

Adnan Reisen
Büro Kicevo
Tel./Fax: 045 / 228 630
Mobil 075 / 742 721
070 / 711 788
Büro Freiburg
Tel. 0761 / 500 235
Mob. 0170 / 411 76 93
Büro Offenburg
Tel. 0781 / 17 48
Sekoja sreda, petok i nedela
Germanija - MAKEDONIJA
Sekoja sreda, sabota i nedela
Makedonija - GERMANIJA